



туристичка агенција  
**TRAVEL HOUSE**  
куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ ВО:

**АВСТРАЛИЈА**



Австралија е приближно голема колку Европа, а има само 28 милиони жители, од кои 3 милиони живеат во Мелбурн, чиј пречник изнесува 100 км. Центарот на градот е мал и многу лесно се обиколува. Семафори има малку, сè е кружен тек, така што сообраќајот се одвива многу лесно и брзо. Во градот задолжително треба да се посети најголемата зграда на јужната хемисфера, која се вика Ригалто, и е висока 253 метри, 66 ката кои лифтот ги минува за 1,30 минути. Од зградата има прекрасна глетка на градот, а кога времето е убаво се гледа и околината од 50 км. Исто така, не смее да се пропушти градската градина. Велат дека на светот не постои вид на дрво кој тука не е засаден. Во градината сè е беспрекорно

и убаво, почнувајќи од вештачкото езеро, водоскоците, патеките и продавниците кои не го нарушуваат амбиентот. Во езерцата има водени птици и црни лебеди. Реката Јара (која на абориџински јазик значи нечиста вода) минува низ центарот на Мелбурн, а покрај нејзините брегови има уредени километарски шеталишта, градини и ресторани. Тука храната е релативно евтина, а застапени се и многубројни национални кујни. Пред да одлучите некаде да преноќите прашајте колку тоа чини затоа што во цените секогаш не се вклучени и услугите, како што се, сауна, бар, ноќен бар, стриптиз, секс во живо и слично, а вие сакате само да преспиете. Цените се движат од 30 до 1.000 УСД. За разгледување на гра-


дот пожелно е да се користи луксузен туристички брод со водич. На бродот се патува удобно, имате храна и пијалак. Преку реката се поставени монтажни пешачки мостови, покрај оние за сообраќај, така што лесно се поминува од еден на друг брег.

Мелбурн е чист, бојадисан, а особено внимание им се посветува на старите градби, како што се, Парламентот, железничката станица, стариот театар... Сè е полно се цвеќиња, кои се одржуваат и се одгледуваат со вкус. Во Мелбурн постои плато, делумно покриено, на кое се одржуваат концерти на светски познати личности. Просторот е огромен, а може да прими до 200.000 посетители. Секој посетител на Мелбурн задолжително треба да ги посети Национал-



- МЕЛБУРН

# ВО ОАЗАТА НА ДРВОТО, АБОРИЦИНИТЕ, КАЗИНАТА, НОЕВИТЕ...



ната галерија, театарот и операта кој не заостанува зад онаа во Сиднеј, по квалитет на претстави и гостување на пејачите од цел свет.

Мелбурн, исто така, има и неколку објекти од светско значење (тениски терени, патеки за натпреварите на формула и познат хиподром). Колку е атрактивен хиподромот покажува и огромниот број посетители на најпознатите коњски трки со светски грла, кои се одржуваат еднаш годишно. Во најголемата коцкарница во Мелбурн "Круна" доаѓаат коцкари од цел свет, од оние на кои почетниот влог им е милион долари до тие кои се задоволуваат со обични автомати за 10 долари. Тука не може да се замисли да се влезе без соодветна тоалета.

Во близина на Мелбурн е и стариот

град Баларат, кој своевремено бил најголема населба во Австралија, бидејќи се наоѓал во близина на рудник со злато. Тоа е рударско граѓче кое умира, но во него се чувствува духот на одвезаното време. На околу 300 км источно од Мелбурн, по добар пат, се пристигнува до местото кое се вика Брајт, во подножјето на Австралиските Алпи, кои се високи 2.000 метри. Тука има неколку хотели и стари камени куќи, кои ги користеле староседелците. Околу местото има бројни плантажи на овошје и зеленчук, тутун и фарми за посебни видови ноєви. Староседелците - Аборицини, кои сè уште живеат во близина на пустината, далеку од урбаната средина, полека се доближуваат до Брајтпа, можат да се видат

по целата должина на патот. Полицијата постојано ги враќа, но тие не се откажуваат - откако го пробале вкусот на пивото доаѓаат и ги застануваат возилата кои поминуваат од тука за да бараат конзерви со пиво.

Разгледувањето на фармите и големите просторства на Австралија најдобро е да се направи со мал авион, кој се изнајмува со пилот. Ова е особено добро бидејќи може да се дојде до пустината, каде обично нема патишта и е непристапно. Со авионот се лета ниско, со брзина од 200 км на час, доживувањето е посебно, особено кога се гледаат колониите со кенгури, стада овци и говеда.